

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД СКОПЈЕ**

**Финансиски извештаи  
за годината завршена на 31 декември 2019 година**

**Со Извештај на независниот ревизор**

## Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	
• Биланс на успех	1
• Биланс на состојба	5
• Извештај за промените во капиталот	10
• Извештај за паричните текови	12
Белешки кон финансиските извештаи	15 - 67

## Извештај на независен ревизор

До Акционерите и Надзорниот Одбор на ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје

### *Извештај за финансиските извештаи*

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје, кои што ги вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2019 година, како и билансот на успех, извештајот за промени во капиталот и извештајот за паричните текови за годината којашто завршува тогаш, и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

### *Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи*

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени во Република Северна Македонија ("Стандардите"). Стандардите бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околноста, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

### Мислење

Според наше мислење, финансиски извештаи ја прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје заклучно со 31 декември 2019 година, резултатите од работењето, како и паричните текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.


### Извештај за останати правни и регулаторни барања

Годишниот извештај е подготвен од страна на Менаџментот во согласност со барањата на Законот за Трговски Друштва, член 384.

Менаџментот е одговорен за подготвувањето на Годишната сметка и Годишниот извештај на Друштвото, кои се одобрени од страна на Надзорниот одбор на ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје.

Според барањата на Законот за Ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во Годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот на ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје во согласност со член 384 од Законот за Трговски Друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во Годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2019 година.

  
Драган Давитков  
Управител



  
Симе Јовановски  
Овластен ревизор

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје

26 март 2020  
Скопје, Северна Македонија

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**

*(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку наведено)*

**Биланс на успех**

Белешка	2019	2018
<b>A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>590.283</b>	<b>532.125</b>
<b>I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)</b>	<b>365.862</b>	<b>336.770</b>
1. Бруто полисирана премија за осигурување	7 807.500	770.222
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	1.489	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	7 (442.709)	(404.237)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	7 (22.020)	(43.585)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	7 21.602	14.370
<b>II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>	<b>8 25.911</b>	<b>26.703</b>
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти	-	-
2.1 Приходи од наемнини	-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	-	-
3. Приходи од камати	8 25.278	26.014
4. Позитивни курсни разлики	8 633	39
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка	-	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	-	-
7. Останати приходи од вложувања	8 -	650
<b>III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>9 157.623</b>	<b>135.082</b>
<b>IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>9 6.921</b>	<b>6.980</b>
<b>V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>	<b>33.966</b>	<b>26.590</b>

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Биланс на успех (продолжува)**

Белешка	2019	2018
<b>Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>		
<b>I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)</b>	<b>(534.730)</b>	<b>(481.282)</b>
1. Бруто исплатени штети	(167.136)	(166.158)
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	(355.837)	(393.005)
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	5.191	22.051
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	-	-
5. Промени во бруто резервите за штети	192.131	212.813
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	(23.365)	(19.397)
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	-	-
	10	14.744
<b>II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>11</b>	<b>3.082</b>
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување		
1.1 Промени во бруто математичката резерва	-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување	-	-
2.1 Промени во бруто еквализационата резерва	-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување)	11	3.082
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	11	3.082
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	-	-
<b>III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>		
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	-	-

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Биланс на успех (продолжува)**

Белешка	2019	2018
<b>IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>		
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	11 (115)	(1.343)
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	11 -	(23)
<b>V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО</b>		
<b>1. Трошоци за стекнување</b>	<b>12 (304.941)</b>	<b>(255.700)</b>
1.1 Провизија	12 (150.002)	(146.685)
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	12 (103.539)	(83.710)
1.3 Останати трошоци за стекнување	12 (57.002)	(59.500)
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување	12 -	(12.660)
<b>2. Административни трошоци</b>	<b>13 10.539</b>	<b>9.185</b>
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	13 (154.939)	(109.015)
2.2 Трошоци за вработените	13 (14.195)	(11.851)
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	13 (42.945)	(26.356)
2.4 Останати административни трошоци	13 (28.868)	(20.098)
2.4.1 Трошоци за услуги	13 (68.931)	(50.710)
2.4.2 Материјални трошоци	13 (48.884)	(48.081)
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	13 (8.586)	(5.984)
<b>VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>	<b>14 (11.461)</b>	<b>(3.355)</b>
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	14 (769)	(111)
2. Трошоци за камати	-	-
3. Негативни курсни разлики	-	-
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	14 (769)	(111)
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба	-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	-	-

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје  
 Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

Белешка	2019	2018
5.3 Останати финансиски вложувања	-	-
6. Останати трошоци од вложувања	-	-
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		
1. Трошоци за превентива	(42.587)	(45.839)
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	-	-
	(42.587)	(45.839)
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА		
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА		
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	55.553	50.842
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	(6.435)	(6.374)
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	49.118	44.468
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	-	-



**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Биланс на состојба**

	Белешка	2019	2018
<b>АКТИВА</b>			
<b>A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>			
1. Гудвил	20	14.180	9.810
2. Останати нематеријални средства	20	-	-
<b>B. ВЛОЖУВАЊА</b>		14.180	9.810
<b>I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>		<b>947.286</b>	<b>887.208</b>
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	19	910	938
1.1 Земјиште		-	-
1.2 Градежни објекти		-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста	19	910	938
2.1 Земјиште		-	-
2.2 Градежни објекти	19	910	938
2.3 Останати материјални средства		-	-
<b>II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ</b>		<b>21.424</b>	<b>20.999</b>
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници	21	-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група – подружници		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	21	21.424	20.999
<b>III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА</b>		<b>924.952</b>	<b>865.271</b>
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	22	246.552	308.422
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	22	246.552	308.422
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба	22	191.029	94.868
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	22	191.029	94.868
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Биланс на состојба (продолжува)**

Белешка	2019	2018
<b>3. Финансиски вложувања за тргување</b>	-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	-	-
<b>4. Депозити, заеми и останати пласмани</b>	<b>487.371</b>	<b>461.981</b>
4.1 Дадени депозити	22 474.244	454.201
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	-	-
4.3 останати заеми	-	-
4.4 Останати пласмани	22 13.127	7.780
<b>5. Деривативни финансиски инструменти</b>	-	-
<b>IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	-	-
<b>V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ</b>	<b>30 367.037</b>	<b>330.691</b>
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	30 165.807	144.206
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	30 201.230	186.485
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и полустии	-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	-	-
<b>Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)</b>	-	-
<b>Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА</b>	<b>23 -</b>	<b>369</b>
1. Одложени даночни средства	-	-
2. Тековни даночни средства	23 -	369
<b>Ѓ. ПОБАРУВАЊА</b>	<b>254.910</b>	<b>236.662</b>
<b>I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>24 160.770</b>	<b>156.101</b>
1. Побарувања од осигуреници	24 160.770	156.101
2. Побарувања од посредници	-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	-	-

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Биланс на состојба (продолжува)**

Белешка	2019	2018
<b>II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>		
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	25 30.716	25.581
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	25 30.716	25.581
<b>III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА</b>	<b>26 63.424</b>	<b>54.980</b>
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	26 39.349	30.808
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	26 16.876	16.078
3. Останати побарувања	26 7.199	8.094
<b>IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН, А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>	<b>41.056</b>	<b>49.228</b>
<b>I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)</b>		
1. Опрема	19 22.123	25.000
2. Останати материјални средства	19 21.839	24.716
<b>II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>28 18.933</b>	<b>24.228</b>
1. Парични средства во банка	28 18.166	23.215
2. Парични средства во благајна	28 356	576
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	28 411	437
<b>III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>		
<b>Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>	<b>27 47.042</b>	<b>36.503</b>
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	27 47.042	36.503
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	-	-
<b>З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ</b>		
<b>S. ВКУПНА АКТИВА</b>	<b>1.671.511</b>	<b>1.550.471</b>
<b>И. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>	<b>80.917</b>	<b>69.489</b>

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Биланс на состојба (продолжува)**

Белешка	2019	2018
<b>ПАСИВА</b>		
<b>A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b>		
<b>I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ</b>	<b>29</b>	<b>247.037</b>
1. Запишан капитал од обични акции	29	247.037
2. Запишан капитал од приоритетни акции	-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	-	-
<b>II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>		
<b>III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА</b>		
1. Материјални средства	-	-
2. Финансиски вложувања	-	-
3. Останати ревалоризациони резерви	-	-
<b>IV. РЕЗЕРВИ</b>	<b>29</b>	<b>90.819</b>
1. Законски резерви	29	90.819
2. Статутарни резерви	-	-
3. Резерви за сопствени акции	-	-
4. Откупени сопствени акции	-	-
5. Останати резерви	-	-
<b>V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА</b>	<b>29</b>	<b>19.170</b>
<b>VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА</b>		
<b>VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>	<b>29</b>	<b>49.118</b>
<b>VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>		
<b>B. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ</b>		
<b>V. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ</b>	<b>30</b>	<b>802.300</b>
I. Бруто резерви за преносни премии	30	402.318
II. Бруто математичка резерва	-	-
III. Бруто резерви за штети	30	398.342
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	30	1.640
V. Бруто еквилизациона резерва	-	-
VI. Бруто останати технички резерви	-	3.132
<b>Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК</b>		
<b>Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ</b>	<b>31</b>	<b>7.212</b>
1. Резерви за вработени	-	6.673
2. Останати резерви	-	539
<b>Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ</b>		
1. Одложени даночни обврски	-	919
2. Тековни даночни обврски	-	335
<b>Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>		
	-	584
	-	-

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**


*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Биланс на состојба (продолжува)**

	Белешка	2019	2018
<b>Ж. ОБВРСКИ</b>	<b>31</b>	<b>447.371</b>	<b>404.297</b>
<b>I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>31</b>	<b>8.887</b>	<b>13.789</b>
1. Обврски спрема осигуреници	31	8.887	13.664
2. Обврски спрема застапници и посредници		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	31	-	125
<b>II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>31</b>	<b>371.630</b>	<b>310.650</b>
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	31	371.630	310.650
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
<b>III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>	<b>31</b>	<b>66.854</b>	<b>79.858</b>
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	31	40.829	64.661
2. Обврски по основ на финансиски вложувања		-	-
3. Останати обврски	31	26.025	15.197
<b>З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>	<b>31</b>	<b>7.566</b>	<b>3.294</b>
<b>С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>			
<b>И. ВКУПНА ПАСИВА</b>		<b>1.671.511</b>	<b>1.550.471</b>
<b>Ј. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА</b>		<b>80.917</b>	<b>69.489</b>

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 1 до 67 беа одобрени од Надзорниот одбор на 13 март 2019 година и потпишани во нивно име од:

д-р Зоран Нарашанов  
 Генерален директор и  
 Претседател на Управен одбор




Татјана Катушевска  
 Директор на Сектор за финансии  
 и лиценциран сметководител



**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Финансиски извештај за годината завршена на 31 декември 2019**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за промените во капиталот**

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви		Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Резервизационна резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка за тековната година	Вкупно капитал и резерви
						Резерви за сопствени акции	Останати резерви						
Состојба на 1 јануари 2018 година	29												
Промена во сметководствените политики													
Исправка на грешки во претходниот период													
Состојба 1 јануари 2018 година – преправено	29	247.037		59.883				59.883					365.148
Добивка или загуба за 2018 година											58.228	44.468	44.468
Добивка или загуба за 2018 година	29			16.113				16.113			(16.113)	44.468	44.468
Несопственички промени во капиталот													
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства													
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања													
вложувања расположливи за продажба													
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања													
расположливи за продажба													
Останати несопственички промени во капиталот	29			16.113				16.113			(16.113)		(27.393)
Сопственички промени во капиталот													
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал													
Останати уплати од страна на сопствениците													
Исплата на дивиденда													
Останата распределба на сопствениците													
Состојба на 31 декември 2018 година	29	247.037		75.996				75.996			14.722	44.468	392.223

Белешките кон финансиските извештај се составен дел на овие финансиски извештај

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за промените во капиталот (продолжува)**

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани и акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Резервационна резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка за тековната година	Вкупно капитал и резерви
29													
Состојба на 1 јануари 2019 година											59.190		382.223
Промена во сметководствените политики													
Исправка на грешки во претходниот период													
Состојба на 1 јануари 2019 година – исправено	29	247.037		75.996				75.996			59.190		382.223
Добивка или загуба за 2019 година	29											49.118	49.118
Добивка или загуба за 2019 година	29										(14.823)	49.118	49.118
Несопственички промени во капиталот				14.823				14.823					
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства													
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања, расположливи за продажба													
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања, расположливи за продажба													
Останати несопственички промени во капиталот				14.823				14.823			(14.823)		(25.198)
Сопственички промени во капиталот													
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал													
Останати уплати од страна на сопствениците													
Исплата на дивиденда													
Останата распределба на сопствениците													
Состојба на 31 декември 2019 година	29	247.037		90.819				90.819			19.169	49.118	406.143

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за паричните текови**

Во илјади денари

Белешка	2019	2018
<b>А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>    I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>1.277.405</b>	<b>1.211.453</b>
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	797.771	759.717
2. Премија за реосигурување и ретроцесија		
3. Приливи од учество во надомест на штети	192.131	204.055
4. Примени камати од работи на осигурување		
5. Останати приливи од деловни активности	287.503	247.681
<b>    II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>(1.213.962)</b>	<b>(1.114.394)</b>
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	(359.113)	(355.189)
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	(406.195)	(310.650)
4. Надоместоци и други лични расходи	(105.678)	(108.346)
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	(125.373)	(114.104)
6. Платени камати		
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	(6.415)	(6.262)
8. Останати одливи од редовни активности	(211.186)	(219.843)
<b>    III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>63.444</b>	<b>97.059</b>
<b>    IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за паричните текови (продолжува)**

Во илјади денари	Белешка	2019	2018
<b>Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		<b>246.855</b>	<b>300.269</b>
1. Приливи по основ на нематеријални средства		-	-
2. Приливи по основ на материјални средства		4.916	1.015
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се расположливи за продажба и кои се чуваат до достасување		61.835	163.810
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани		154.826	109.084
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка		-	-
8. Приливи од камати		25.278	26.360
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		<b>(290.403)</b>	<b>(362.255)</b>
1. Одливи по основ на нематеријални средства		(7.279)	(10.281)
2. Одливи по основ на материјални средства		(8.775)	(14.249)
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група- подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Одливи по основ на вложувања расположливи за продажба		(96.174)	(909)
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани		(178.175)	(366.816)
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка		-	-
8. Одливи од камати		-	-
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		<b>(43.548)</b>	<b>(66.577)</b>

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за паричните текови (продолжува)**

Во илјади денари

Белешка	2019	2018
<b>V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>		
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	-	-
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>		
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	(25.190)	(27.394)
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	(25.190)	(27.394)
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ</b>	1.524.260	1.511.722
<b>Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ</b>	(1.529.555)	(1.504.043)
<b>Г. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ</b>	-	7.679
<b>Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ</b>	(5.295)	-
<b>Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>	24.228	16.549
<b>З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	-	-
<b>С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>	18.933	24.228

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**1. Општи информации**

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје ("Друштвото") е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија на бул. Борис Трајковски бр. 62, 1000 Скопје, Република Македонија.

Друштвото е регистрирано за вршење на 17 класи на неживотно осигурување, а најзначајна активност на Друштвото е осигурување од одговорност кон трети лица.

**2. Основа за изготвување**

**(а) Извештај за усогласеност**

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за Трговски Друштва (Службен Весник 28/2004 и изменети 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016, 64/18, 120/18, 239/18), Закон за супервизија на осигурување (Службен весник 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/2011, 127/11, 112/2011, 30/2012, 188/2013, 112/2014, 153/2016, 192/2016 и 23/2017), сметководствените стандарди применливи во Република Северна Македонија и објавени во Правилникот за водење на сметководство ( Службен весник 159/2009, 164/2010 и 107/2011 применливи од 01.01.2012), "Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси" објавен во Службен весник 169/2010, 141/2013 и 61/2016, и се презентирани во согласност со "Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на Годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување" објавен во Службен весник број 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013 и 61/2016, 170/2019).

Правилникот за водење на сметководство се состои од Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) - МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) - МСС1 до МСС 41, Комитетот за толкувања на меѓународното финансиско известување (КТМФИ) - КТМФИ 7 до КТМФИ 32, МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13 МСФИ 14, МСФИ 15 МСФИ 16, МСФИ 18, МСФИ 19, МСФИ 20 and МСФИ 21 не се вклучени во Правилникот за сметководство и не се применети од страна на друштвото. Меѓународните стандарди за финансиско известување МСФИ ( вклучително МСФИ 1) се иницијално објавени во Службен Весник во 1997 и оттогаш се извршени неколку измени. Последната измена е направена во декември 2010 година. Друштвото ги почитува сите релевантни стандарди и нивни интерпретации кои се објавени во Службен весник.

Во август 2019 година, Агенцијата за супервизија на осигурувањето усвои измени во следните Правилници објавени во Службен весник 170/2019:

1. Правилник за измена и дополнување на правилникот за видовите и описот на ставки што ќе се земат предвид при пресметка на капиталот на друштвото за осигурување;
2. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за контен план на друштвата за осигурување;
3. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај од работењето на друштвата за осигурување;
4. Правилник за измена и дополнување на деталната содржина на потврдата на овластениот актуар;

**2. Основа за изготвување (продолжува)**

Главните промени кои имаат влијание врз работењето на друштвото се следните:

- Сметководствен третман на регресните побарувања - почнувајќи од 01 септември 2019 само наплатениот дел од регресните побарувања може да се признае во билансот на состојба и билансот на успех;
- Одложени трошоци за стекнување – усвоен е нов метод за пресметка на одложените трошоци за стекнување применлив од 01 јануари 2021 година. Новиот метод вклучува појаснување на видовите трошоци што може да се користат во пресметката на одложените трошоци за стекнување. Во моментот Друштвото врши процена на влијанието кое ќе го имаат промените во калкулацијата на пресметката на одложените трошоци и во билансот на успех. Потенцијалното влијание може да зависи од објавата на нови правилници, прирачници, или пак, објаснувања кои ќе бидат добиени во текот на 2020 година.

**(б) Основи за мерење**

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност, освен за средствата расположливи за продажба кои што се мерат по објективна вредност.

**(в) Функционална и известувачка валута**

Ставките коишто се вклучени во финансиските извештаи се прикажани во валутата на примарното економско окружување во кое делува Друштвото (функционална валута). Финансиските извештаи се прикажани во МКД, која што е функционална и известувачка валута на Друштвото, искажани во илјади денари.

**(г) Користење на проценки и расудувања**

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите, и претставуваат основа за донесување на судови за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

**(д) Трансакции во странска валута**

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според девизниот курс на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**2. Основа за изготвување (продолжува)**

Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според девизниот курс на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски деноминирани во странски валути кои се мерат според објективна вредност, се превреднуваат во македонски денари по девизниот курс на денот кога е утврдена објективната вредност.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Странските валути со коишто работи Друштвото првенствено се засноваат на евра (ЕУР). Официјалните девизни курсеви на 31 декември 2019 и 2018 година беа како што следи:

	2019 МКД	2018 МКД
1 ЕУР	61,485	61,49

**(f) Претпоставка за континуитет**

Финансиските извештаи се подготвени на пресметковна основа врз претпоставката дека Друштвото ќе продолжи да работи во континуитет.

**3. Значајни сметководствени политики**

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

**(a) Класификација на договорите за осигурување**

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обесштети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од следните променливи компоненти: каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се обезбедува во случај на промена на нефинансиска променлива компонента која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување - се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

3. **Значајни сметководствени политики (продолжение)**

(б) **Договори за осигурување**

(i) **Признавање и мерење**

*Општи договори за осигурување*

*Премии*

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обесштетување, врз основа на моделот на преземени ризици.

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување. Дел од премијата пренесена на реосигурителот се признава како трошок за периодот и ја намалува вредноста на приходот по основа на полисирана премија.

*Резерва за преносна премија*

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, корегирани за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

*Штети*

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработка на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата. Наплатените штети кои се надоместени од трети лица и штети за кои се очекува дека ќе бидат надоместени и наплатени од трети лица се одземаат од исплатените штети.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)  
(б) Договори за осигурување (продолжение)  
(i) Признавање и мерење (продолжение)

*Штети (продолжение)*

Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и доколку се материјални, посебно се обелоденети. Применетите методи и направените проценки се проверуваат редовно.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Додека раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервираниот износ.

- (ii) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Делот од претстапената премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на билансот на состојба се проценува безвреднувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е безвредното доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

3. **Значајни сметководствени политики (продолжение)**

(б) **Договори за осигурување (продолжение)**

(iii) **Одложени трошоци за стекнување**

Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните користи. Трошоците за стекнување вклучуваат директни трошоци како што се провизиите за брокери и останати директни трошоци.

Одложените трошоци за стекнување се амортизираат низ периодот во кој се очекува трошоците да се надоместат од идните користи во приходите од поврзаните договори. Стапката на амортизација е конзистентна со појавувањето на таквите користи.

(iv) **Тест за соодветност на обврската**

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување, намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни. Доколку се идентификува дека резервите не се доволни, во тој случај поврзаните одложени трошоци за запишани премии и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно, се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во билансот на успех за тековната година.

На секој датум на билансот на состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на билансот на состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на билансот на состојба.

(v) **Побарувања и обврски од осигурување**

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

(в) **Приходи**

(i) **Приходи од провизии и надомести**

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од странски осигурителни компании и Националното биро за осигурување по основ на исплатени штети како и приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат на пресметковна основа кога соодветната услуга ќе се изврши.



**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(в) Приходи (продолжение)**

**(ii) Приходи од вложувања**

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност, пласмани во банки и камати од Националното биро за осигурување. Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна камата.

**(г) Расходи**

**(i) Расходи од закупнини направени за оперативен наем**

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во билансот на успех според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во билансот на успех како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

**(д) Користи за вработените**

**(i) Планови за дефинирани придонеси**

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката или загубата кога се пресметуваат.

**(ii) Краткорочни користи за вработените**

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

**(iii) Останати долгорочни користи за вработените**

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати по работник исплатени во РСМ во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

3. **Значајни сметководствени политики (продолжение)**

(f) **Даноци**

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

*Тековен данок од добивка*

Тековниот данок на добивка се пресметува врз основа на даночните закони усвоени или суштински усвоени на датумот на билансот на состојба во земјите каде што Друштвото и неговите подружници работат и создаваат оданочен приход. Раководството периодично ги оценува позициите земено во даночните пријави во однос на ситуациите во кои важечката даночна регулатива е предмет на толкување. Воспоставува резервирања, кога е соодветно, врз основа на износите што се очекува да бидат платени на даночните власти. Според одредбите на Законот за данокот на добивка, даночната основа е добивката остварена во текот на фискалната година зголемена за непризнаените расходи и намалена за одбитни приходи (т.е. дивиденди веќе оданочени кај исплатувачот). Стапката на данок на добивка е 10%. Во согласност со овој закон, данокот на добивка за годината беше пресметан и евидентиран во Билансот на успех.

Законот за данок на добивка е изменет и стапи на сила на 1 јануари 2019 година, важечки за фискалната 2019 година. Главно промените се однесуваат на проширување на категоријата „непризнаени расходи“, промени во даночниот третман на амортизацијата и промени во одредбите за трансферни цени. Трошоците за амортизација се третираат како одбитна сатавка, само ако трошокот се пресметува во рамките на законските пропишани стапки на амортизација. Овие стапки и правила се дефинирани во Упатството за амортизација што беше донесен на крајот на 2019 година со примена од 1 јануари 2019 година. Пресметаниот трошок за амортизација над дозволеният износ за одбивка се третира како непризнаен расход во Годишната даночна пријава за данок на добивка.

*Одложен данок од добивка*

Одложениот данок на добивка се мери со примена на даночните стапки (и закони) кои се усвоени или суштински усвоени до датумот на билансот на состојба и се очекува да се применуваат кога ќе се реализира поврзаното одложено даночно средство или се подмири одложената обврска за данок на добивка. Одложените средства за данок на добивка се признаваат само до тој степен до кој е веројатно дека ќе има оданочлив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложените средства и обврски за данок на добивка се пребиваат кога постои законско право за тоа, и кога одложените даночни средства и обврски се однесуваат на даноци на добивка, наметнати од истиот даночен орган на истиот даночен обврзник, или, различни даночни субјекти каде има намера да се подмируваат салда на нето основа.

**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(е) Недвижности и опрема**

**(i) Признавање и мерење**

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Набавениот софтвер кој е составен дел на функционалноста на поврзаната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата. Добивките и загубите кои произлегуваат од оттуѓување на недвижностите и опрема се мерат со споредување на приходите од оттуѓувањето и нето-сметководствената вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нето во рамките на „останати приходи од работењето“ во билансот на успех.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нетно како “останати приходи” во билансот на успех.

**(ii) Последователни издатоци**

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

**(iii) Амортизација**

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во билансот на успех и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Опрема, мебел и патнички автомобили	10 – 25

Методите на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секоја дата на известување.

**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(ж) Средства земени под наем - наемател**

Наеми со кои се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста на изнајменото средство се класифицирани како финансиски наеми. При отпочнување на наемот, финансискиот наем се евидентира по понискиот износ помеѓу објективната вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика на Друштвото за тоа средство. Наем се класифицира како оперативен наем доколку во основа, на корисникот на наемот не му се пренесуваат сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на едно средство. Оперативни наеми и средствата земени под наем не се признаваат во билансот на состојба на Друштвото.

**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(з) Финансиски инструменти**

Друштвото ги класификува финансиските средства во следните категории: кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување и финансиски средства расположливи за продажба. Друштво ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање.

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на дадените средства во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

*Кредити и побарувања*

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котирали на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување.

Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна камата.

*Финансиски средства расположливи за продажба*

Вложувањата расположливи-за-продажба се недеривативни средства за кои што не постои секундарен пазар, така што нивната пазарна вредност не може да се измери. Тие се признаваат според нивната објективна вредност.

*Хартии од вредност што се чуваат до достасување*

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се недеривативни финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност, коишто Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување. Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се признаваат по амортизирана вредност со користење на методот на ефективна камата.

Доколку Друштвото продаде или прекласификува значителен износ од средствата што се чуваат до достасување пред датумот на достасување, во тој случај класификацијата на целата категорија ќе се доведе во прашање и ќе се прекласификува како категорија расположливи за продажба.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски инструменти (продолжение)

*Исправка на вредноста на средствата кои се чуваат до доспевање*

Друштвото проценува на секој датум на билансот на состојба дали има објективни докази дека финансиското средство е оштетено. Финансиското средство е оштетено и настанати се загуби поради оштетување доколку, и само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се случиле по првичното признавање на средството („настан на загуба“) и тој настан на загуба (или настани) има влијание врз проценетите идни парични текови на финансиското средство кои што можат веродостојно да се проценат.

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба Друштвото ја утврдува исправката на вредност (Посебната резерва) на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси донесен од Агенцијата на супревизија на осигурувањето. Согласно истиот Правилник Друштвото го утврдува минималниот и максималниот процент на исправка на вредност со примена на најмалку еден од следните критериуми:

- периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и/или;
- поединечна проценка на финансиската состојба на секој должник класифициран во соодветната категорија.

Друштвото врши класификација на побарувањата во следните категории во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето:

1) Категорија А - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле на датумот на доспевање на побарувањето и истото не го сториле во период до 30 дена од денот на доспевање на побарувањето;

2) Категорија Б - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 31 до 60 дена од денот на доспевање на побарувањето;

3) Категорија В - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 61 до 120 дена од денот на доспевање на побарувањето;

4) Категорија Г - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 121 до 270 дена од денот на доспевање на побарувањето;

5) Категорија Д - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 271 до 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.

6) Категорија Г - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период подолг од 365 дена од денот на доспевање на побарувањето, како и осигуреници каде рокот на доспевање во анексот е утврден по истек на важноста на полисата за осигурување.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

3. **Значајни сметководствени политики (продолжение)**

(з) **Финансиски инструменти (продолжение)**

*Исправка на вредноста на средствата кои се чуваат до доспевање (продолжение)*

Следствено на тоа, Друштвото ја утврдува исправката на вредност на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	од 10% до 30%
В	од 61 до 120 дена	Од 31% до 50%
Г	121 до 270 дена	Од 51% до 70%
Д	271-365 дена	Од 71% до 90%
Ѓ	подолг од 365 дена	100%

(и) **Парични средства и паричен еквивалент**

За целите на Извештајот за паричните текови, согласно Правилникот за формата и содржината на билансните шеми и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување, паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат парични средства по видување во деловните банки, како и парични средства во благојна. Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во билансот на состојба по амортизирана набавна вредност.

(ј) **Резервирања**

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна правна или конструктивна обврска, којашто е настаната како резултат на минати настани и за која е веројатно дека ќе настане одлив на средства за да се подмири таа обврска, и постои можност за проценување на износот на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични одливи користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

(к) **Акционерски капитал**

(i) **Обични акции**

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) **Дивиденди**

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

4. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) *Клучни извори на несигурност во проценките*

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 5 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

*Резерви по договори за осигурување*

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

*Општи договори за осигурување*

На датумот на билансот на состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

**4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)**

**(i) Клучни извори на несигурност во проценките (продолжение)**

**Општи договори за осигурување (продолжение)**

Потешкотите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на билансот на состојба.

Вредноста на резервите за настанати а сеуште непријавени штети се проценуваат со примена на актуарски методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучната актуарска метода која се применува е методот на триангулации – (Chain ladder method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (пр. разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурени настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.



**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)**

**(ii) Претпоставки**

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Во текот на 2019 година немаше значајна промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

**(iii) Анализа на сензитивност**

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2019 година и 31 декември 2018 година се презентирани во табелата подолу.

31 декември 2019	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	49,117	406.143	70.868	573%	-
Принос од вложувања (+1000 п.п.)	51.952	408.908	70.868	577%	4%
Принос од вложувања (-1000 п.п.)	46.282	403.239	70.868	569%	(4%)
10% зголемување на настанати штети	34.235	391.191	70.868	552%	(21%)
10% намалување на настанати штети	63.999	420.956	70.868	594%	21%
10% зголемување на вкупните трошоци	21.478	378.435	70.868	534%	(39%)
10 намалување на вкупните трошоци	76.755	433.712	70.868	612%	39%

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)**

**(iii) Анализа на сензитивност (продолжение)**

31 декември 2018	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	44.468	382.223	67.767	564%	-
Принос од вложувања (+1000 п.п.)	47.178	384.916	67.767	568%	4%
Принос од вложувања (-1000 п.п.)	41.758	379.495	67.767	560%	(4%)
10% зголемување на настанати штети	30.237	367.975	67.767	543%	(21%)
10% намалување на настанати штети	58.700	396.437	67.767	585%	21%
10% зголемување на вкупните трошоци	18.040	355.776	67.767	525%	(39%)
10% намалување на вкупните трошоци	70.898	408.630	67.767	603%	39%

Резултатите од сите симулации во 2019 година покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за годината е добриот технички резултат. Зголемувањето на техничкиот резултат е последица на зголемената бруто полисирана премија и значителното влијание на намалените технички трошоци.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

5. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик**

**Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување**

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурени настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

**Стратегија за запишување на полиси за осигурување**

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

**Стратегија за реосигурување**

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални (Quotashare) и не-пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на осигурување. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи. Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

5. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик**  
**(продолжение)**

**Стратегија за реосигурување (продолжение)**

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за обезвреднување како резултат не настанато признаено средство.

Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

Друштвото склучува договори за реосигурување со матичното претпријатие и со неповрзани реосигурители за да ја контролира изложеноста од загуби како резултат од настанување на еден штетен настан.

**Усогласеност на средствата и обврските**

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

На 31 декември 2019 година вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат МКД 580.792 илјади (2018: МКД 544.765 илјади). Овие средства се состојат од банкарски сметки, депозити во банки и државни обврзници (2018: банкарски сметки и депозити во банки и државни обврзници).

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

	2019	2018
<b>Средства</b>		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки (дозволено 3%)	2.092	9.116
Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ (дозволено 60%)	201.309	162.300
Хартии од вредност издадени од Р.М или НБРМ (дозволено 80%)	377.391	373.349
	<u>580.792</u>	<u>544.765</u>
<b>Обврски (Технички резерви)</b>		
Бруто резерви по договори за осигурување	802.300	753.832
Дел за реосигурителот	(367.037)	(330.691)
Вкупно нето технички резерви	<u>435.263</u>	<u>423.131</u>
<b>Дополнителна Покриеност на техничките резерви</b>	<u>145.529</u>	<u>121.634</u>

5. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)**

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајната и средствата на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Краткорочните депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. На 31 декември 2019 година паричните средства во благајната и средствата на банкарски сметки изнесуваат 0,4% (2018: 1,7%), краткорочните депозити во банки изнесуваат 34,7% (2018: 29,8%) додека државните обврзници изнесуваат 65% (2018: 68,5%) од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. На 31.12.2019 година друштвото прикажало повеќе средства за покривање на техничките резерви за да обезбеди подобра ликвидност.

**Одговорност кон трети лица**

**Карактеристики**

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главно оваа класа на осигурување се однесува на претрпени телесни повреди.

Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе фактори како што се природата на покривањето, условите на полисата како и тоа кој суд е надлежен според договорот.

Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година.

Најголем дел од договорите за осигурување од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така што и крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално овие договори резултираат со помала неизвесност во проценките.

**Управување со ризикот**

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

***Одговорност кон трети лица (продолжение)***

***Управување со ризикот (продолжение)***

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите информации.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

***Имот***

***Карактеристики***

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Северна Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот имот.

Повратот на акционерите по основ на овие договори произлегува од вкупните наплатени премии од осигурениците намалени за износот на платени штети и трошоците на Друштвото. Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој вид на осигурување.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

***Управување со ризикот***

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во корелација со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување на имот. Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За осигурувањето на домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

5. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Имот (продолжение)**

*Управување со ризикот (продолжение)*

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и поризични.

Друштвото го реосигурува ризикот пропорционално со задржување на ризикот до определен лимит кој е различен во зависност од типот на производот и територијата.

**Осигурување на возила**

*Карактеристики*

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување и на имот и одговорност кон трети лица и е краткорочно. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста при физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан и зависи од одредени лимити или надминувања.

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно повеќе време и се покомплексни за да се проценат. Овие видови на осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност кон трети лица и смртен случај или повреда.

*Управување со ризикот*

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети. Зачестеноста на овие штети зависи од недоволните временски услови и бројот на пријавени штети е поголем во зимските месеци. Исто така тие зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Друштвото го реосигурува ризикот непропорционално со вишок над покриеност на загуба, што му овозможува на осигурителот задржување на ризиците до одреден утврден лимит.

5. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

***Здравствено осигурување***

*Карактеристики*

Друштвото исто така склучува и договори за здравствено осигурување во Република Македонија, иако во помал обем.

Според овие договори се исплаќаат средства за покривање на медицински услуги и болнички трошоци во фиксен износ за секој ден поминат во болница од страна на осигуреникот.

Вообичаено осигуреникот е покриен само за дел од медицинските трошоци за кои осигуреникот има поднесено соодветни медицински документи.

*Управување со ризикот*

Здравственото осигурување е примарно изложено на ризик од потребата за болнички третман. Друштвото управува со ризикот преку медицинско следење со цел да се осигури дека тековните премии се во согласност со здравствената состојба на осигуреникот и неговата фамилијарна медицинска историја.

*Развој на штети*

Друштвото нема презентирани информации за развојот на штети т.е споредба меѓу исплатените штети и резервата, првенствено поради тоа што тие типично се разрешуваат во рок од една година.

*Концентрација на ризикот од осигурување*

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.



**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

***Концентрација на ризикот од осигурување (продолжение)***

**(i) Географска и секторска концентарција**

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

**(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани**

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

- Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.
- Второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се – квотно реосигурување (quota share) и вишок на ризик (surplus) за класата имот како и вишок над покриеност на загуба (excess of loss) за класата одговорност кон трети лица како и целосно реосигурување кое обезбедува заштита од вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

**5.1. Финансиски ризик**

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик. Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик  
(продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(i) *Каматен ризик*

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања. Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници). Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

*Заеднички обврски*

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето. Учеството во Националното Биро за Осигурување е прикажано во Белешка 21.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

		Инструменти со фиксна каматна стапка						
		Вкупно	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Некамато- носни
<b>5.</b>	<b>Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)</b>							
<b>5.1.</b>	<b>Финансиски ризик (продолжение)</b>							
<b>(i)</b>	<b>Каматен ризик (продолжение)</b>							
31 декември 2019 година								
	<b>Средства</b>							
	Финансиски вложувања							
	- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	22						246.552
	Финансиски вложувања расположливи за продажба	22						191.029
	- Орочени депозити	22			170.341	303.903		13.127
	- Останати пласмани	22						
	Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	30						367.037
	Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	24.25						191.486
	Останати побарувања	26						63.424
	Парични средства и парични еквиваленти	28	18.523					410
	<b>Обврски</b>							
	Бруто технички резерви	30						(802.300)
	Обврски по основ на реосигурување	32						(371.630)
	Обврски спрема осигуреници	32						(8.887)
	Останати обврски	32						(66.854)
	<b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>	<b>316.161</b>	<b>18.523</b>	<b>-</b>	<b>170.341</b>	<b>303.903</b>	<b>437.581</b>	<b>(614.187)</b>

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 Декември 2019**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)	5.1. Финансиски ризик (продолжение)							
	(i) Каматен ризик (продолжение)							
31 декември 2018 година	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Некаматно-носни
<b>Средства</b>								
Финансиски вложувања								
- Финансиски вложувања кое се чуваат до доставање	21	308.422	-	31.894	29.938	246.590	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	21	94.868	-	-	-	94.868	-	-
- Орочени депозити	21	454.201	-	10.000	229.650	214.551	-	7.780
- Останати пласмани	21	7.780	-	-	-	-	-	-
Средства за ресигурување во бруто техничките резерви	29	330.691	-	-	-	-	-	330.691
Побарувања од работи на осигурување и ресигурување	23,24	181.682	-	-	-	-	-	181.682
Останати побарувања	25	54.980	-	-	-	-	-	54.980
Парични средства и парични еквиваленти	27	24.228	-	23.791	-	-	-	437
<b>Обврски</b>								
Бруто технички резерви	29	(753.832)	-	-	-	-	-	(753.832)
Обврски по основ на ресигурување	31	(310.650)	-	-	-	-	-	(310.650)
Обврски спрема осигуреници	31	(13.664)	-	-	-	-	-	(13.664)
Останати обврски	31	(79.858)	-	-	-	-	-	(79.858)
<b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>		<b>298.848</b>		<b>23.791</b>	<b>259.588</b>	<b>214.551</b>	<b>341.458</b>	<b>(582.434)</b>

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1. Финансиски ризик (продолжение)**

**(ii) Кредитен ризик**

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат.

Максималната изложеност на Друштвото кон кредитниот ризик е презентирано во табелата подолу:

	2019	2018
Финансиски средства		
Должнички хартии од вредност чувани-до-достасаност	246.552	308.422
Должнички хартии од вредност расположливи за продажба	191.029	94.868
Орочени депозити	474.244	454.201
Останати пласмани	13.127	7.780
Средства од реосигурување	367.037	330.691
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	191.486	181.682
Останати побарувања	63.424	54.980
Парични средства и паричен еквивалент	18.933	24.228
<b>Вкупно</b>	<b>1.565.832</b>	<b>1.456.852</b>

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1. Финансиски ризик (продолжение)**

**(ii) Кредитен ризик (продолжение)**

Должничките хартии од вредност претставуваат државни записи и обврзници издадени од Република Северна Македонија. Издавачт има ББ- кредитен рејтинг, доделен од Фич - кредит рејтинг агенцијата. За мониторирање на кредитниот квалитет, Друштвото ги анализира депозитите врз основа на класификацијата на банката во која се инвестирани. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ. Со сотојба на ден 31 декември 2019, инвестицијата во орочени депозити во големи банки изнесува 299.650 илјади денари (2018: 75.000 илјади денари), останатите депозити во износ од 174.594 илјади денари (2018: 379.201 илјади денари) се инвестирани во средни банки. Паричните средства и паричните еквиваленти, останатите побарувања, средствата од реосигурување, орочените депозити, државните записи и обврзници не се ниту достасани ниту обезвреднети. Средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Стандард и Пурс Кредит рејтинг агенцијата. Структурата на доспеаноста на побарувањата по основ на осигурување е презентирана подолу:

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	113.969	-	113.969	-
0-30 дена	16.879	-	16.879	-
31-60 дена	11.031	1.103	9.928	10%
61-120 дена	13.982	4.335	9.648	31%
121-270 дена	18.826	9.601	9.225	51%
271-365 дена	3.864	2.743	1.120	71%
Над 365 дена	35.724	35.723	-	100%
<b>31 декември 2019</b>	<b>214.275</b>	<b>53.505</b>	<b>160.770</b>	<b>24.97%</b>
<b>31 декември 2018</b>	<b>203.258</b>	<b>47.157</b>	<b>156.101</b>	<b>23.21%</b>

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1. Финансиски ризик (продолжение)**

**(ii) Кредитен ризик (продолжение)**

Анализата на побарувањата по основ на регреси е прикажана подолу:

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	-	-	-	-
0-30 дена	-	-	-	-
31-60 дена	-	-	-	10%
61-120 дена	-	-	-	31%
121-270 дена	1.488	759	729	51%
271-365 дена	3.827	2.717	1.110	71%
Над 365 дена	38.878	38.878	-	100%
<b>31 декември 2019</b>	<b>44.193</b>	<b>42.354</b>	<b>1.839</b>	<b>95.84%</b>
<b>31 декември 2018</b>	<b>44.600</b>	<b>35.420</b>	<b>9.180</b>	<b>79.42%</b>

**(iii) Валутен ризик**

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути:

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје  
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019  
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик  
(продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик (продолжение)

31 декември 2019	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	422.301	502.651	924.952
Дел за реосигурување во бруто технички резерви	-	367.037	367.037
Побарувања	224.194	30.716	254.910
Парични средства и парични еквиваленти	18.670	263	18.933
<b>Вкупно средства</b>	<b>665.165</b>	<b>900.667</b>	<b>1.565.832</b>
Бруто технички резерви	802.300	-	802.300
Останати обврски	66.854	-	66.854
Обврски од непосредни работи на осигурување	8.887	-	8.887
Обврски од непосредни работи на осигурување и обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	371.630	371.630
<b>Вкупно обврски</b>	<b>878.041</b>	<b>387.583</b>	<b>1.249.671</b>
<b>Нето вредност</b>	<b>(212.876)</b>	<b>529.037</b>	<b>316.161</b>
<b>31 декември 2018</b>	<b>МКД</b>	<b>ЕУР</b>	<b>Вкупно</b>
Вложувања	332.754	532.517	866.271
Дел за реосигурување во бруто технички резерви	-	330.691	330.691
Побарувања	211.081	25.581	236.662
Парични средства и парични еквиваленти	23.041	1.187	24.228
<b>Вкупно средства</b>	<b>566.876</b>	<b>889.976</b>	<b>1.456.852</b>
Бруто технички резерви	753.832	-	753.832
Обврски од непосредни работи на осигурување	13.788	-	13.788
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување и останати обврски	-	310.650	310.650
Останати обврски	79.858	-	79.858
<b>Вкупно обврски</b>	<b>847.478</b>	<b>310.650</b>	<b>1.158.128</b>
<b>Нето вредност</b>	<b>(280.602)</b>	<b>579.326</b>	<b>298.724</b>



5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик  
(продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемиот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

**Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски**

Следната табела дава анализа на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност. Друштвото редовно ја следи ликвидноста до една година. Бруто техничките резерви се презентирани како едногодишни иако очекувањата на менаџментот за анализата на ликвидноста се позитивни со рачност од една година. Истото може да се подобри со инвестирање со договорна рачност над една година но за целите на обезбедување на подобра ликвидност може да се користи пократок период врз основа на управување со ликвидностниот ризик.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1. Финансиски ризик (продолжение)**

**(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)**

31 декември 2019	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вложувања	399.244	109.560	39.904	206.647	169.597	924.952
Дел за реосигурување во БТР	367.037	-	-	-	-	367.037
Побарувања	254.910	-	-	-	-	254.910
Парични средства и парични еквиваленти	18.933	-	-	-	-	18.933
<b>Вкупно Средства</b>	<b>1.040.123</b>	<b>109.560</b>	<b>39.904</b>	<b>206.647</b>	<b>169.597</b>	<b>1.565.832</b>
Бруто технички резерви	551.900	218.978	31.422	-	-	802.300
Обврски од непосредни работи на осигурување	8.887	-	-	-	-	8.887
Обврски од соосигурување и реосигурување	371.630	-	-	-	-	371.630
Останати обврски	66.854	-	-	-	-	66.854
<b>Вкупно Обврски</b>	<b>999.270</b>	<b>218.978</b>	<b>31.422</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.249.671</b>
<b>Рочна неусогласеност</b>	<b>40.853</b>	<b>(109.418)</b>	<b>8.482</b>	<b>206.647</b>	<b>169.597</b>	<b>316.161</b>
31 декември 2018	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вложувања	301.482	209.354	-	72.885	281.550	865.271
Дел за реосигурување во БТР	330.691	-	-	-	-	330.691
Побарувања	236.662	-	-	-	-	236.662
Парични средства и парични еквиваленти	24.228	-	-	-	-	24.228
<b>Вкупно Средства</b>	<b>893.063</b>	<b>209.354</b>	<b>-</b>	<b>72.885</b>	<b>281.550</b>	<b>1.456.852</b>
Бруто технички резерви	414.045	216.800	122.988	-	-	753.832
Обврски од непосредни работи на осигурување	13.788	-	-	-	-	13.788
Обврски од соосигурување и реосигурување	310.650	-	-	-	-	310.650
Останати обврски	79.858	-	-	-	-	79.858
<b>Вкупно Обврски</b>	<b>818.341</b>	<b>216.800</b>	<b>122.988</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.158.129</b>
<b>Рочна неусогласеност</b>	<b>74.722</b>	<b>(7.446)</b>	<b>(122.988)</b>	<b>72.885</b>	<b>281.550</b>	<b>298.724</b>

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1. Финансиски ризик (продолжение)**

**(v) Управување со капиталот**

Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи.

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност.

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулатива,
- Да ја покрие акумулираната загуба од претходни години;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Друштвото го пресметува потребното ниво на маргината на солвентност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Маргината на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива.

Согласно пресметките за маргина на солвентност минимален капитал кој треба да го поседува Друштвото на 31 декември 2019 и 31 декември 2018 е следниот:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Маргина на солвентност	70.868	67.767
Износ на гарантен капитал	184.457	184.472

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1. Финансиски ризик (продолжение)**

**(v) Управување со капиталот (продолжува)**

Потребното ниво на маргина на солвентност за неживотно осигурување е прикажано подолу:

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување	
		2019	2019
Бруто полисирана премија	1	808.989	770.222
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	110.674	110.691
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	31.061	24.843
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4		
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5		
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	141.735	135.534
Бруто исплатени штети	7	355.837	393.005
Нето исплатени штети	8	163.705	180.192
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)	9	0,5	0,5
<b>Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])</b>	<b>10</b>	<b>70.868</b>	<b>67.767</b>
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	1.060.837	1.478.777
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	398.342	374.976
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	337.365	804.147
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	373.938	349.869
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26	16	97.224	90.966
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23	17	-	-
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18		
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19		
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	97.224	90.966
<b>Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])</b>	<b>21</b>	<b>48.612</b>	<b>45.483</b>
<b>Потребно ниво на маргина на солвентност</b>	<b>22</b>	<b>70.868</b>	<b>67.767</b>

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1. Финансиски ризик (продолжение)**

**(v) Управување со капиталот (продолжува)**

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи

		2019	2018
<b>Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)</b>	<b>I</b>	391.963	372.413
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	247.037	247.037
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	90.819	75.996
Пренесена нераспределена добивка	I4	19.169	14.722
Нераспределена добивка од тековната година	I5	49.118	44.468
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	(14.180)	(9.810)
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-	-
<b>Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал</b>	<b>II</b>	-	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-	-
<b>Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.</b>	<b>III</b>	391.963	372.413
<b>Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)</b>	<b>IV</b>	-	-
<b>КАПИТАЛ I + II – IV</b>	<b>V</b>	391.963	372.413
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	70.868	67.767
Капитал	VI3	391.963	372.413
Гарантен фонд*	VI4	184.457	184.485
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4)	VI5	207.506	187.928
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	321.095	304.646

Согласно законската регулатива Друштвото не ја вклучува добивката за годината во пресметката на капиталот, освен кога истата е одобрена од овластен ревизор. Во табелата погоре добивката за 2019 година е вклучена во пресметката на капиталот со цел појасна анализа за менаџментот.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6.	Објективна вредност	Заемки и побарувања	Чувани-до-достасност	Расположливи за продажба	Останата амортизирана набавна вредност	Вкупна сметковод-стоена вредност	Објективна вредност
<b>31 декември 2019</b>							
финансиски вложувања							
- Хартии од вредност			246.552	191.029	474.244	474.244	474.244
- Орочени депозити			-	-	13.127	13.127	13.127
- Останати пласмани		367.037	-	-	367.037	367.037	367.037
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви		191.486	-	-	191.486	191.486	191.486
Побарувања по основ на осигурување и реосигурување	24.25	63.424	-	-	63.424	63.424	63.424
Останати побарувања	26	-	-	-	18.933	18.933	18.933
Парични средства и парични еквиваленти	28	621.947	246.552	191.029	506.304	1.565.832	1.565.832
<b>30</b>							
Бруто технички резерви							
Обарски по основ на реосигурување	32	-	-	-	371.630	371.630	371.630
Обарски спрема осигуреници	32	-	-	-	8.887	8.887	8.887
Останати обарски	32	-	-	-	66.854	66.854	66.854
<b>31 декември 2018</b>							
финансиски вложувања							
- Хартии од вредност			308.422	-	-	403.290	403.290
- Орочени депозити			-	-	7.780	7.780	7.780
- Останати пласмани		330.691	-	-	330.691	330.691	330.691
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	30	181.682	-	-	181.682	181.682	181.682
Побарувања	24,25	54.980	-	-	54.980	54.980	54.980
Останати побарувања	26	-	-	-	24.228	24.228	24.228
Парични средства и парични еквиваленти	28	567.353	308.422	94.868	32.008	1.456.652	1.456.652
<b>30</b>							
Бруто технички резерви							
Обарски по основ на реосигурување	32	-	-	-	753.832	753.832	753.832
Обарски спрема осигуреници	32	-	-	-	310.650	310.650	310.650
Останати обарски	32	-	-	-	13.788	13.788	13.788
<b>22</b>							
Обарски спрема осигуреници							
Останати обарски	22	-	-	-	79.858	79.858	79.858
<b>1.158.128</b>							

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје  
 Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019  
 (сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Премии

2019	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
				елите	ње
Незгода	66.428	(166)	(32.182)	2.478	36.558
Здравствено	2.490	(22)	0	0	2.468
Каско моторни возила	48.153	(146)	(24.376)	663	24.294
Каско воздухоплови	8.348	(1.233)	(1.955)	0	5.160
Каско пловни објекти	78	(7)	(18)	0	53
Карго	5.688	23	(92)	0	5.619
Имот од пожар и др.опасн.	15.559	(587)	(11.652)	791	4.111
Имот останато	107.087	(7.360)	(92.837)	10.944	17.834
АО (вкупно)	525.042	(12.591)	(275.323)	6.821	243.955
Одговорност воздухоплови	2.515	(372)	(576)	0	1.567
Одговорност пловни објекти	225	(18)	(53)	0	154
Општа одговорност	12.834	82	(2.340)	(97)	10.479
Гаранции	-	0	0	0	0
Туристичка помош	14.540	375	(1.305)	0	13.610
<b>Вкупно премии</b>	<b>808.989</b>	<b>(22.020)</b>	<b>(442.709)</b>	<b>21.602</b>	<b>365.862</b>

2018	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
				елите	ње
Незгода	73.137	(7.526)	(29.651)	(2.138)	33.822
Здравствено	1.279	(506)	-	-	773
Каско моторни возила	45.694	(1.384)	(22.827)	513	21.996
Каско воздухоплови	6.363	(35)	(2.047)	-	4.282
Каско пловни објекти	68	44	(22)	-	91
Карго	5.419	(28)	(435)	-	4.956
Имот од пожар и др.опасн.	14.523	(2.402)	(10.040)	1.652	3.732
Имот останато	109.632	(1.935)	(82.860)	(129)	24.708
АО (вкупно)	484.677	(29.812)	(252.422)	16.033	218.475
Одговорност воздухоплови	1.909	(1)	(613)	-	1.294
Одговорност пловни објекти	202	(5)	(63)	-	134
Општа одговорност	12.832	(443)	(2.121)	(1.561)	8.707
Гаранции	-	0,9	-	-	0,9
Туристичка помош	14.487	447	(1.136)	-	13.798
<b>Вкупно премии</b>	<b>733.344</b>	<b>(43.585)</b>	<b>(404.237)</b>	<b>14.370</b>	<b>336.770</b>

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**8. Приходи од вложувања**

	2019	2018
Приходи од камати од орочени депозити во банки	9.245	8.674
Приходи од камати од државни записи и државни обврзници	15.570	17.338
Приходи од камати од тековни сметки во банки	1	2
Останати приходи од вложувања	462	650
Позитивни курсни разлики	633	39
<b>Вкупно приходи од вложувања</b>	<b>25.911</b>	<b>26.703</b>

**9. Приходи по основ на провизии од реосигурување и останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување**

	2019	2018
Провизија од реосигурување и учество во добивка	157.623	135.082
Надомест за обработка на штети од неосигурани и непознати моторни возила од Гарантен фонд	558	495
Надомест за обработка на услужно исплатени штети – провизија за управување од друштва за осигурување	1.997	2.184
Останати осигурително технички приходи	4.366	4.301
<b>Вкупно</b>	<b>164.544</b>	<b>142.062</b>

**10. Настанати штети и користи**

**Општи договори за осигурување**

	Бруто		Реосигурување		Нето	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Настанати, исплатени штети во тековната година	350.646	370.954	(192.131)	(212.813)	158.515	158.141
Промени во резервите за пријавени, неисплатени штети	(13.307)	(4.743)	(14.744)	(11.380)	(28.051)	(16.123)
Промени во резервите за настанати, но непријавени штети	36.672	24.140	-	-	36.672	24.140
<b>Вкупно</b>	<b>374.011</b>	<b>390.351</b>	<b>(206.875)</b>	<b>(224.193)</b>	<b>167.136</b>	<b>166.158</b>



**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**10. Настанати штети и користи (продолжение)**

	Вкупно исплатени штети и користи	Промени во резервите за штети и користи	Учество на реосигу- рителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурите- лите во резервите за штети и користи	Нето
<b>2019</b>					
Незгода	52.617	7.157	(26.378)	(3.542)	29.854
Здравствено	1.545	7	-	-	1.552
Каско на моторни возила	35.760	2.813	(18.386)	(1.393)	18.794
Каско на воздухоплови	-	-	-	-	-
Каско на пловни објекти	-	-	-	-	-
Карго	23	-	-	-	23
Имот од пожар и др.опасн.	1.387	(1.289)	(821)	638	(85)
Имот останато	25.785	(631)	(23.548)	(1.889)	(283)
АО (вкупно)	229.130	14.478	(122.508)	(7.169)	113.931
Одговорност од употреба на воздухоплови	-	-	-	-	-
Одговорност од употреба на пловни објекти	-	-	-	-	-
Општа одговорност	1.564	466	(490)	(1.390)	149
Туристичка помош	2.836	365	-	-	3.201
<b>Вкупно</b>	<b>350.646</b>	<b>23.366</b>	<b>(192.131)</b>	<b>(14.744)</b>	<b>167.136</b>
	Вкупно исплатени штети и користи	Промени во резервите за штети и користи	Учество на реосигу- рителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурите- лите во резервите за штети и користи	Нето
<b>2018</b>					
Незгода	39.650	(7.097)	(19.825)	3.097	15.825
Здравствено	475	-	-	-	475
Каско на моторни возила	25.358	(1.160)	(13.405)	484	11.277
Каско на воздухоплови	-	-	-	-	-
Каско на пловни објекти	-	-	-	-	-
Карго	173	-	(16)	-	157
Имот од пожар и др.опасн.	4.439	(831)	(2.392)	(850)	366
Имот останато	91.887	(10.341)	(64.534)	7.616	24.628
АО (вкупно)	204.285	31.652	(111.662)	(18.532)	105.743
Одговорност од употреба на воздухоплови	-	-	-	-	-
Одговорност од употреба на пловни објекти	-	-	-	-	-
Општа одговорност	1.968	7.636	(979)	(3.195)	5.430
Туристичка помош	2.719	(462)	-	-	2.257
<b>Вкупно</b>	<b>370.954</b>	<b>19.397</b>	<b>(212.813)</b>	<b>(11.380)</b>	<b>166.158</b>

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**10. Настанати штети и користи (продолжение)**

Коефициент	2019			2018		
	Штети	Трошоци	Комбиниран	Штети	Трошоци	Комбиниран
Незгода	102,06%	27,18%	129,23%	45,95%	45,42%	91,37%
Здравствено	66,88%	21,93%	88,80%	59,17%	21,81%	80,99%
Каско моторни возила	83,60%	4,96%	88,56%	47,66%	42,49%	90,16%
Каско воздухоплови	0,00%	83,22%	83,22%	0,00%	28,45%	28,45%
Каско пловни објекти	0,00%	88,63%	88,63%	0,00%	35,06%	35,06%
Карго	0,40%	65,53%	65,93%	3,17%	49,81%	52,98%
Имот од пожар и др.опасн.	0,45%	67,28%	67,73%	9,50%	73,83%	83,33%
Имот останато	12,27%	74,45%	86,73%	99,74%	38,83%	138,57%
АО (вкупно)	49,41%	39,09%	88,49%	47,43%	48,17%	95,60%
Одговорност воздухоплови	0,00%	75,73%	75,73%	0,00%	41,08%	41,08%
Одговорност пловни објекти	0,00%	49,12%	49,12%	0,00%	39,21%	39,21%
Општа одговорност	11,17%	43,78%	54,95%	60,58%	32,83%	93,41%
Гаранции	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Туристичка помош	25,46%	61,31%	86,77%	17,70%	76,83%	94,52%
<b>Вкупно</b>	<b>49,60%</b>	<b>40,27%</b>	<b>89,87%</b>	<b>48,43%</b>	<b>47,44%</b>	<b>95,87%</b>

**11. Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување**

	2019	2018
Промена во резервите за бонуси	3.082	2.374
<b>Вкупно</b>	<b>3.082</b>	<b>2.374</b>
Трошоци за бонуси(кои зависат од резултатот	-	23
Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	115	1.320
<b>Вкупно</b>	<b>3.197</b>	<b>1.343</b>

**12. Трошоци за стекнување**

	2019	2018
Провизија	103.539	83.710
Бруто плати за внатрешна продажна мрежа	57.002	59.500
Останати трошоци за стекнување	-	12.660
Промена во одложените трошоци за стекнување	(10.539)	(9.185)
	<b>150.002</b>	<b>146.685</b>

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

<b>13.</b>	<b>Административни трошоци</b>		
		<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Трошоци за вработените	42.945	26.356
	Материјални трошоци и услуги	15.856	14.581
	Трошоци за наемнини	9.021	7.963
	Амортизација	14.195	11.851
	Трошоци за телекомуникации	4.559	4.319
	Трошоци за услуги од физички лица	28.867	20.098
	Трошоци за професионално усовршување	19.449	14.508
	Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	8.586	5.984
	Останати административни трошоци	11.461	3.355
	<b>Вкупно</b>	<b><u>154.939</u></b>	<b><u>109.015</u></b>
<b>14.</b>	<b>Трошоци од вложувања</b>		
		<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Негативни курсни разлики	769	111
	<b>Вкупно</b>	<b><u>769</u></b>	<b><u>111</u></b>
<b>15.</b>	<b>Останати законски трошоци за осигурување</b>		
		<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Учество во Гарантниот фонд на Националното Биро	15.502	15.303
	Противпожарен придонес	6.034	9.727
	Финансирање на супервизорски орган и НБО	9.976	10.218
	ФЗОМ	5.225	4.819
	Останати трошоци	5.850	5.772
	<b>Вкупно</b>	<b><u>42.587</u></b>	<b><u>45.839</u></b>
<b>16.</b>	<b>Вредносно усогласување на побарување по основ на премија</b>		
		<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Обезвреднување на побарувањата по основ на премија	6.350	3.263
	Директен отпис на побарувања	486	1.075
	Наплатени претходно отпишани побарувања	(244)	(2.290)
	<b>Вкупно</b>	<b><u>6.592</u></b>	<b><u>2.048</u></b>
<b>17.</b>	<b>Вредносно усогласување на побарување по основ на премија</b>		
		<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Обезвреднување на побарувањата по основ на остнатата побарувања (регреси)	6.934	5.777
	Останати финансиски трошоци	2.574	1.932
	<b>Вкупно</b>	<b><u>9.508</u></b>	<b><u>7.709</u></b>

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**18. Даноци**

*Признаен во билансот на успех*

*Усогласување на ефективната даночна стапка*

<i>Во илјади денари</i>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
Добивка пред оданочување	%	<u>55.553</u>	%	<u>50.842</u>
Данок од добивка	10,00%	5.555	10,00%	5.084
Непризнаени расходи	1,6%	880	2,5%	1.290
	<b>11,58%</b>	<b>6.435</b>	<b>12,50%</b>	<b>6.374</b>

**19. Недвижности, опрема и останати средства**

	<b>Градежни објекти</b>	<b>Опрема, мебел и останато</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Набавна вредност</b>			
На 1 јануари 2018	1,107	98,493	99,600
Зголемување	-	11,639	11,639
Намалување	-	(2,609)	(2,609)
<b>На 31 декември 2018</b>	<b>1,107</b>	<b>107,523</b>	<b>108,630</b>
На 1 јануари 2019	1,107	107,523	108,630
Зголемување	-	8,771	8,771
Намалување	-	(4,915)	(4,915)
<b>На 31 декември 2019</b>	<b>1,107</b>	<b>111,379</b>	<b>112,486</b>
<b>Амортизација</b>			
На 1 јануари 2018	142	73,779	73,921
Амортизација за годината (Белешка 13)	27	11,353	11,380
Намалување	-	(2,609)	(2,609)
<b>На 31 декември 2018</b>	<b>169</b>	<b>82,523</b>	<b>82,692</b>
На 1 јануари 2019	169	82,523	82,692
Амортизација за годината (Белешка 13)	28	11,258	11,286
Намалување	-	(4,525)	(4,525)
<b>На 31 декември 2019</b>	<b>197</b>	<b>89,256</b>	<b>89,453</b>
<b>Сметководствена вредност</b>			
На 31 декември 2018	938	25,000	25,938
На 31 декември 2019	910	22,123	23,033

На 31 декември 2019 година Друштвото нема дадени недвижности и опрема под залог (2018: нема).

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

20. Нематеријални средства	Софтвер	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>		
На 1 јануари 2018	-	-
Зголемување	10,281	10,281
Намалување	-	-
<b>На 31 декември 2018</b>	<b>10,281</b>	<b>10,281</b>
На 1 јануари 2019	10,281	10,281
Зголемување	7,279	7,279
Намалување	-	-
<b>На 31 декември 2019</b>	<b>17,560</b>	<b>17,560</b>
<b>Амортизација</b>		
На 1 јануари 2018	-	-
Амортизација за годината (Белешка 13)	471	471
Намалување	-	-
<b>На 31 декември 2018</b>	<b>471</b>	<b>471</b>
На 1 јануари 2019	471	471
Амортизација за годината (Белешка 13)	2,909	2,909
Намалување	-	-
<b>На 31 декември 2019</b>	<b>3,380</b>	<b>3,380</b>
<b>Сметководствена вредност</b>		
На 31 декември 2018	9,810	9,810
На 31 декември 2019	14,180	14,180

21. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	2019	2018
Депозит во Националното Биро за Осигурување	21,424	20,999
<b>Вкупно</b>	<b>21,424</b>	<b>20,999</b>

Депозитот во Националното Биро за Осигурување претставува депозит за членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Депозитите на членовите се чуваат на посебна сметка во банка и Бирото е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со осигурување на моторни возила.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

<b>22.</b>	<b>Останати финансиски вложувања</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Депозити	474.244	454.201
	Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	246.552	308.422
	Финансиски вложувања расположливи за продажба	191.029	94.868
	Останати пласмани	13.127	7.780
	<b>Вкупно</b>	<u><b>924.952</b></u>	<u><b>865.271</b></u>
	<b>Должнички хартии од вредност чувани-до-доспевање</b>		
		<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Државни обврзници	<u>246.552</u>	<u>308.422</u>
	<b>Должнички хартии од вредност расположливи за продажба</b>		
		<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Државни обврзници	<u>191.029</u>	<u>94.867</u>
	<b>Вкупно</b>	<u><b>437.581</b></u>	<u><b>437.581</b></u>
	Котирани	<u>-</u>	<u>-</u>
	Некотирани	<u>437.581</u>	<u>437.581</u>
<b>23.</b>	<b>Тековни даночни средства</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Тековни даночни средства	<u>-</u>	<u>369</u>
	<b>Вкупно</b>	<u><b>-</b></u>	<u><b>369</b></u>

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**24. Побарувања по основ на осигурување**

	2019	2018
Побарувања од осигуреници	214.277	203.258
Минус: исправка на вредноста	(53.507)	(47.157)
<b>Вкупно</b>	<u>160.770</u>	<u>156.101</u>

Движењето на исправката на вредноста на побарувањата кои произлегуваат од договорите за осигурување и остнатите побарувања во текот на годината е како што следи:

	2019	2018
На 1 јануари	47.158	45.834
(Ослободување)/дополнителна исправка на вредност:	6.349	1.323
На 31 декември	<u>53.507</u>	<u>47.157</u>

**25. Побарувања од работи на реосигурување**

	2019	2018
Побарување од друштва за реосигурување по основ на учество во надомест на штети од реосигурување	30.716	25.581
<b>Вкупно</b>	<u>30.716</u>	<u>25.581</u>

**26. Останати побарувања**

	2019	2018
Регресни побарувања	44.194	44.601
Побарувања по основ исплатени штети	4.206	2.706
Побарувања од Национално Биро за Осигурување	5.568	5.648
Побарувања од реосигурители	27.736	13.274
Побарувања по основ на финансиски вложувања	16.876	16.078
Останати побарувања	7.199	8.093
	<u>105.779</u>	<u>90.400</u>
Минус: исправка на вредноста по основ регреси	(42.355)	(35.420)
<b>Вкупно побарувања</b>	<u>63.424</u>	<u>54.980</u>

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**26. Останати побарувања (продолжение)**

Движењето на исправката на вредноста за побарувања по основ на регреси во текот на годината е како што следи:

	2019	2018
На 1 јануари:	35.420	29.642
Признаена исправка на вредност	6.939	5.778
Отпис	-	-
<b>На 31 декември</b>	<b><u>42.359</u></b>	<b><u>35.420</u></b>

**27. Одложени трошоци за стекнување**

Одложените трошоци за стекнување се амортизираат во текот на проценетиот рок на договорот на кој се однесуваат.

	2019	2018
Одложени трошоци за запишани премии на почетокот на периодот	36.503	27.317
Движење на одложените трошоци за стекнување	<u>10.539</u>	<u>9.186</u>
<b>Одложени трошоци за запишани премии на крајот на периодот</b>	<b><u>47.042</u></b>	<b><u>36.503</u></b>

**28. Парични средства и парични еквиваленти**

	2019	2018
Парични средства во банки	18.166	23.215
Парични средства во благајна	356	576
Останати парични еквиваленти	411	437
<b>Вкупно</b>	<b><u>18.933</u></b>	<b><u>24.228</u></b>



**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

29. Капитал и резерви

**Акционерски капитал**

Во број на акции	Обични акции	
	2019	2018
На 1 јануари - целосно платени	<u>403.400</u>	<u>403.400</u>
На 31 декември - целосно платени	<u>403.400</u>	<u>403.400</u>

На 31 декември 2019 година одобриениот акционерски капитал се состои од 403.400 (2018: 403.400) обични акции со номинална вредност од ЕУР 10 по акција. Импателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Согласно законската регулатива дивиденди може да се исплатуваат откако ќе бидат покриени сите акумулирани загуби. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Акционерската структура на Друштвото е:

	% од акциите со право на глас
Виена Иншуренс Груп АГ ВинерВерсичегунг Груп (VIENNA INSURANCE GROUP AG WinnerVersicherungGruppe)	100%

**Дивиденди**

По денот на изготвување на билансот на состојба Надзорниот одбор на Друштвото донесе предлог одлука за распоред на дел од добивката за исплата на дивиденда во износ од МКД 27.833.700 односно 68,997 денари по акција (2018: МКД 25.198.550 односно 62,465 денар по акција). Предлог одлуката ќе биде предмет на финално одобрување од страна на Собранието на акционери. За овие дивиденди Друштвото нема признаено обврска во билансот на состојба.

Во текот на 2019 година беше исплатена дивиденда во износ од МКД 25.198 илјади (2018: МКД 27.394 илјади).

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

30.	2019			2018		
	Бруто	Реосигурувања	Нето	Бруто	Реосигурувања	Нето
Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување						
Пријавени штети	185.842	(94.258)	91.584	197.510	(98.399)	99.111
Настанати, но непријавени штети	214.139	(106.972)	107.167	177.466	(88.086)	89.380
Преносна премија	402.319	(165.807)	236.512	378.856	(144.206)	234.650
	<b>802.300</b>	<b>(367.037)</b>	<b>435.263</b>	<b>753.832</b>	<b>(330.691)</b>	<b>423.141</b>
<b>(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување:</b>						
31 декември 2019						
	Осигурување од незгода	Осигурување на моторни возила и воздухоплови	Осигурување на моторни возила и воздухоплови	Одговорност кон трети лица	Осигурување на имот	Осигурување на стока во превоз
Резервирања за преносна премија	40.714	29.457	279.363	50.157	312	402.319
Преносна премија за реосигурителот	(5.965)	(8.594)	(104.999)	(46.249)	-	(165.807)
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	<b>34.749</b>	<b>20.863</b>	<b>174.364</b>	<b>3.908</b>	<b>312</b>	<b>236.512</b>
Резерви за штети	30.830	12.301	331.923	24.259	-	399.981
Пренесен дел на реосигурителот	(14.451)	(6.090)	(164.137)	(16.551)	-	(201.229)
Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)	<b>16.379</b>	<b>6.211</b>	<b>167.786</b>	<b>7.708</b>	<b>-</b>	<b>198.752</b>

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

30.	(i)	Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)	Анализа на дејжењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)							Вкупно	
			Осигуру- вање од незгода	Осигуру- вање на воздухоп- лови	Одговор- ност кон трети лица	Осигуру- вање на имот	Осигуру- вање на стока во превоз	Патничко			
		31 декември 2018									
		Резервирања за преносна премија	34.933	27.121	252.457	58.264	335	3.803		376.913	
		Преносна премија за реосигурителот	(3.486)	(7.930)	(98.276)	(34.514)	-	-		(144.206)	
		Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	31.447	19.191	154.181	23.750	335	3.803		232.707	
		Резерви за штети	22.034	9.488	316.972	26.179	-	2.246		376.919	
		Пренесен дел на реосигурителот	(10.908)	(4.697)	(155.581)	(15.300)	-	-		(186.486)	
		Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)	11.126	4.791	161.391	10.879	-	303		188.490	

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**30. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)**

**(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)**

**Резерви за штети**

	2019			2018		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	374.976	(186.486)	188.490	355.578	(175.105)	180.473
Пријавени, но неисплатени штети	(11.666)	(14.744)	(26.410)	(4.743)	(11.381)	(15.854)
Настанати, но непријавени штети	36.672	-	36.672	24.141	-	24.141
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>399.982</b>	<b>(201.230)</b>	<b>198.752</b>	<b>374.976</b>	<b>(186.486)</b>	<b>188.490</b>

Во бруто резерви за штети се вклучени МКД 1.640 илјади (2018: МКД 756 илјади) кои претставуваат бруто резерви за бонуси и попусти. Ефектот од промената на овие резерви во износ од МКД 489 илјади (2018: МКД 494 илјади) е прикажан во белешка 11.

**Преносна премија**

	2019			2018		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	376.913	(144.205)	232.708	331.448	(129.835)	201.613
Полисирана премија во тековната година	808.989	(442.709)	366.280	770.222	(404.237)	365.985
Заработена премија во тековната година	(783.583)	421.107	(362.476)	(724.757)	389.867	(334.890)
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>402.319</b>	<b>(165.807)</b>	<b>236.512</b>	<b>376.913</b>	<b>(144.205)</b>	<b>232.708</b>

Во резервите за преносна премија вклучени се МКД 3.385 илјади (2018: МКД 1.880 илјади мкд) кои претставуваат резерви за неистечени ризици поради прерано прекинување на осигурувањето (откажување).

**31. Останати резерви**

	2019	2018
Резерви за вработени	6.674	5.722
Резерви за судски спорови	538	539
<b>Вкупно</b>	<b>7.212</b>	<b>6.261</b>

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

<b>32.</b>	<b>Обврски</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Обврски по основ премија за реосигурување	371.630	310.650
	Обврски по штети	8.887	13.664
	Обврски кон добавувачи	19.025	14.361
	Обврски за провизија по основ на работи на застапување и посредување во осигурувањето	5.601	3.609
	Обврски по основ на противпожарен придонес и придонес за безбедност во сообраќајот	31.281	53.222
	Обврски спрема Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни возила	-	125
	Обврски за плати	7.583	11
	Останати обврски по основ на примени аванси	1.759	137
	Останати обврски	1.605	8.518
	<b>Вкупно</b>	<b>447.371</b>	<b>404.297</b>
<b>33.</b>	<b>Пасивни временски разграничувања</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	Останати одложени побарувања	1.420	974
	Останати одложени обврски	6.146	2.319
	<b>Total</b>	<b>7.566</b>	<b>3.294</b>

**34. Потенцијални и преземени обврски**

**Судски спорови**

Друштвото работи во осигурителната индустрија и подлежи на правни постапки во нормалниот тек на работењето. И покрај тоа што не е практично да се предвидат или утврдат конечните резултати од сите судски процеси во очекување или загрознена постапка, раководството не верува дека таквите постапки (вклучително и парнични постапки) ќе имаат значителен негативен ефект врз неговите резултати и финансиската позиција.

**35. Усогласеност со законската регулатива**

На 31 декември 2019 и 2018 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот утврден во согласност со Законот за супервизија на осигурување како и средствата кои ги покриваат техничките резерви, Друштвото има доволно средства за покривање на техничката резерва и покривање на капиталот во целост.

На 31 декември 2019 година Друштвото е усогласено за видот и обемот на вложувањата во технички резерви и капитал согласно утврдените и дозволени законски лимити на Агенцијата за Супервизија на осигурувањето. Друштвото редовно го известува регулаторот - Агенцијата за супервизија на осигурувањето ("АСО") преку кварталните извештаи за овие вложувања и досега нема добиено мерка или препорака за усогласување.

**ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

36. Трансакции со поврзани лица

**Матично и основно матично претпријатие**

Друштвото е во целосна сопственост на VIENNA INSURANCE GROUP AG Winner Versicherung Gruppe, кое е матично и основно матично претпријатие.

Друштвото го промени своето име во ВИНЕР – ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП во 2009 година, по купување на сите акции од страна VIENNA INSURANCE GROUP AG Winner Versicherung Gruppe, матичното претпријатие.

**Трансакции со подружниците на Матичното претпријатие:**

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со Матичното претпријатие и подружниците на Матичното претпријатие во текот на годината биле како што следи:

	2019	2018
Побарувања по основ реосигурување и останати побарувања	58.452	38.855
Обврски по основ на реосигурување	72.485	43.301
Премија предадена во реосигурување	142.691	124.058
Промена на бруто резервата за преносна премија- дел во реосигурување	12.449	475
Приходи од провизија за реосигурување	40.203	33.920
Резерви за штети- дел за реосигурување	27.341	23.307
Бруто исплатени штети дел за реосигурување	43.246	81.326

**Трансакции со Матичното претпријатие**

	2019	2018
Обврски по основ на реосигурување	14.294	2.511
Останати обврски	5.193	779
Премија предадена во реосигурување	298.017	278.411
Промена на бруто резервата за преносна премија- дел во реосигурување	9.299	13.895
Депозитна премија- дел за реосигурување	284.852	264.842
Приходи од провизија за реосигурување	117.320	101.074
Резерва за штети – дел за реосигурување	173.888	163.177
Бруто исплатени штети - дел за реосигурителите	148.886	131.487
Трошоци за камата за депозитна премија и останати трошоци	7.630	7.734

**Трансакции со клучниот менаџерски персонал**

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во Административни трошоци (види белешка 13) се како што следува:

	2019	2018
Краткорочни користи за вработените	12.435	12.215
	<u>12.435</u>	<u>12.215</u>

**37. Последователни настани**

**Промени во стапките на задолжителните социјални придонеси**

Почнувајќи од 01 јануари 2020 година зголемени се процентите на задолжителните социјални осигурувања од плати, т.е зголемување на процентот на пензиско и здравствено осигурување. Друштвото мометално го проценува влијанието на овие промени врз финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020.

**Закон за данок на личен доход**

Во согласност со последните измени во Законот за личен доход, прогресивните даночни стапки се ставени во мирување за период 01 јануари 2020 – 31 декември 2022. Согласно истото сите договори по основ на договорни обрски за период 01 јануари 2020 – 31 декември 2022, а кои подлежат на данокот на личен доход ќе се оданочуваат со рамномерен данок со стапка од 10% .

**COVID-19**

Кон крајот на 2019 година, во Кина, се појавија првите вести за COVID-19 (Коронавирус). Ситуацијата на крајот од годината резултираше со ограничен број на случаи од непознатиот вирус кои беа пријавени во Светската здравствена организација. Во првите неколку месеци од 2020 година вирусот се рашири на глобално ниво и се зголеми интензитетот на неговото негативно влијание. Раководството смета дека оваа појава е некорективен настан по датумот на Билансот на состојба. Иако оваа состојба се уште еволуира, во моментот на издавање на овие финансиски извештаи, до денес, нема видливо влијание врз редовните деловни активности на Друштвото. Сепак, идните ефекти не можат прецизно да се предвидат. Раководството ќе продолжи да го следи потенцијалното влијание и ќе ги преземе сите можни чекори за да ги ублажи ефектите.

По датумот на изготвување на Билансот на состојба, не се случиле дополнителни материјални настани коишто би требало да се обелоденат во финансиските извештаи.